

## Обработка - Jobs and occupations (професии и занимања)

Учебник, стр.74

Четворица доаѓаат од разни делови во светот, и имаат различни професии. Можеш ли да претпоставиш кои се тие?

Слушни го линкот и обиди се да ги пополниш празните места (името на професијата).

[https://drive.google.com/open?id=1Pth\\_Bf6Z5hhRxm8Nhcy5J7FWNMQFxi7U](https://drive.google.com/open?id=1Pth_Bf6Z5hhRxm8Nhcy5J7FWNMQFxi7U)

Некои посекојдневни професии:

teacher = наставник

receptionist = рецепционер

waitress = келнерка

waiter = келнер

doctor = доктор

mechanic = механичар

nurse = медицинска сестра

shop assistant = продавач

secretary = секретарка

dentist = забар

bus driver = возач на автобус

chef = готвач

Задача: Следи ги овие линкови. Слушај повеќе пати и повторувај на глас.

<https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA>

(професии, видео)

<https://www.youtube.com/watch?v=dhMRJXT03Ko>

(што работат луѓето?, видео)

<https://www.youtube.com/watch?v=hOPTCYxIVLE>

(професии, видео)

Задача во тетратка: Во тетратката напиши ги новите зборови по 3 пати. Освен зборовите кои ги имаш погоре во рамка, напиши уште 5 професии (исто по 3 пати) кои ги научи од видеата.

## Where do they work?

### Каде работат?

Office = канцеларија

Hospital = болница

Supermarket = супермаркет

Restaurant = ресторан

School = училиште

Garage = гаража

Hotel = хотел

Shop = продавница

Слушни ги и овие зборови на следниот линк. Повторувај на глас.

[https://drive.google.com/open?id=1AFeIUPL5Aq\\_RGevrRwQVW2qz7D7CJLpc](https://drive.google.com/open?id=1AFeIUPL5Aq_RGevrRwQVW2qz7D7CJLpc)

Задача во тетратка: Вежба 2, стр.74      Одговори на прашањата од 3 до 8.

1. Who works at **an office**?

**A secretary works at an office.**

2. Who works at **a hospital**?

**A doctor and a nurse work at the hospital.**

3. Who works at a supermarket?

---

4. Who works at a restaurant?

---

5. Who works at a school?

---

6. Who works at a garage?

---

7. Who works at a hotel?

---

8. Who works at a shop?

---

Задача: Вежба 1, стр.82. Напиши ја оваа вежба во тетратка.

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 26.05.2020 до 29.05.2020 год.

1. Обработка- Професии и занимања
2. Вежби со вокабуларот
3. Вежби со вокабуларот и граматиката

Работните листови решавај ги во тетратка или на листови, но во секој случај чувај ги, заведени со датум, заради евиденција и доказ за твојата работа од дома. Се што е сработено во тековната недела, сликај и испрати на мојот меил: [ajiram4@gmail.com](mailto:ajiram4@gmail.com)